

Содржина

РЕВИЗОРСКО МИСЛЕЊЕ.....	3
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2012 НА “ЗДРУЖЕНИЕТО НА НОВИНАРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА”	5
БИЛАНС НА ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ.....	5
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА СРЕДСТВАТА, ОБВРСКИТЕ И ФОНДОВИТЕ.....	6
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	7
1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ	7
2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА	8
3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ.....	8
Признавање на приходи.....	8
Признавање на расходи.....	8
Капитални расходи	8
Пресметување на странски средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики.....	9
Недвижности, постројки и опрема.....	9
Побарувања	9
Пари и парични еквиваленти.....	10
Обврски кон добавувачи и останатите обврски	10
Фондови и резерви	10
Ревалоризација	10
Придонеси за пензиско-инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос.....	10
4. ПРИХОДИ ОД КИРИИ И ЗАКУПНИНИ	11
5. ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ.....	11
6. ДРУГИ ПРИХОДИ.....	11
7. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ.....	11
8. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ.....	12
9. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	12
10. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	13
11. ДРУГИ РАСХОДИ	13
12. МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	14
13. ПОБАРУВАЊА.....	14
14. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА	14
15. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА.....	15

16.	АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	15
17.	ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ.....	15
18.	ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	15
19.	ОБРСКИ КОН ДРЖАВАТА	16
20.	ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	16
21.	ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ	16

До

Здружението на новинарите на Македонија

РЕВИЗОРСКО МИСЛЕЊЕ

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Здружението на новинарите на Македонија – Скопје за 2012 година (Во натамошниот текст ЗНМ Скопје), кои вклучуваат биланс на состојбата на ден 31.12.2012 година и биланс на приходи и расходи за периодот кој што завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка; избирање и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки коишто се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

Како што се гледа во белешката 12 ЗНМ Скопје не пресметува амортизација ниту ревалоризација на материјалните средства во 2012 година што, според наше мислење, не е во согласност со Законот за сметководство за непрофитни организации. Пресметаната амортизација за 2012 година би требало да изнесува 417 илјади денари и за тој износ треба да се намали вредноста на основните средства и фондовите на ЗНМ Скопје.

Износот на искажаниот вишок на приходи над расходи во износ од 739.952 денари во себе содржи и дел на обврски кон донаторите за непотрошени средства. Ние не бевме во можност да го утврдиме точниот износ на овие обврски.

Мислење со резерва

Освен за можните ефекти од прашањето на кое се укажува во пасусот Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи, во сите значајни аспекти, даваат вистинита и објективна слика за финансиската состојба на 31.12.2012 година и приходите и расходите за годината која завршува на тој ден во согласност со Законот за сметководство за непрофитни организации во Република Македонија.

Останати прашања

Споредбените информации – кореспондирачките податоци за претходниот период, 2011 година, не се ревидирани ниту од нас ниту од друг ревизор.

Скопје, 02.04.2013

За Ефект плус Скопје

Овластен ревизор кој ја вршел ревизијата

Миов Николаки

**ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2012 НА
“ЗДРУЖЕНИЕТО НА НОВИНАРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА”**

БИЛАНС НА ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ

	белешки	2012 во денари	2011 во денари (неревидирани)
Приливи		<u>4.885.015</u>	<u>4.575.540</u>
Приходи од кирии и закупнини	(4)	1.015.128	830.506
Приходи од донации	(5)	3.154.699	3.741.770
Други приходи	(6)	126.070	-
Финансиски приходи	(7)	4.025	3.264
Пренесен дел од вишокот на приходи		585.093	-
Одливи		<u>(4.145.064)</u>	<u>(3.565.371)</u>
Материјални расходи и услуги	(8)	(1.357.349)	(864.652)
Плати и надоместоци на вработени	(9)	(951.455)	(337.289)
Капитални расходи	(10)	(85.708)	(186.409)
Други расходи	(11)	(1.750.553)	(2.177.021)
Приходи над расходи пред данок од добивка		<u>739.952</u>	<u>1.010.169</u>
Данок од добивка		(47.301)	(23.109)
Нето приходи над расходи		<u>692.651</u>	<u>987.060</u>

За Здружението на новинарите на Македонија

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА СРЕДСТВАТА, ОБВРСКИТЕ И ФОНДОВИТЕ

	белешки	2012	2011
		во денари	во денари
<u>СРЕДСТВА</u>			
Нетековни средства		3.177.839	3.078.393
Недвижности, постројки и опрема	(12)	3.177.839	3.078.393
Тековни средства		1.187.283	1.159.861
Побарувања	(13)	323	100.665
Останати побарувања	(14)	17.427	18.398
Парични средства	(15)	1.035.481	885.931
Активни временски разграничувања	(16)	134.052	154.867
Вкупно средства		<u>4.365.122</u>	<u>4.238.254</u>
<u>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</u>			
Извори на средства (фондови)		3.478.244	3.378.798
Деловен фонд		3.474.773	3.375.327
Резервен фонд		3.471	3.471
Ревалоризациона резерва		0	0
Тековни обврски		193.328	181.512
Обврски кон добавувачи	(17)	163.868	129.225
Останати краткорочни обврски	(18)	2.678	24.354
Обврски за даноци	(19)	26.782	27.933
Пасивни временски разграничувања	(20)	900	92.851
Дел од вишокот на приходите за пренос во наредната година		692.651	585.093
Вкупно извори на средства и обврски		<u>4.365.122</u>	<u>4.238.254</u>

За Здружението на новинарите на Македонија

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Здружението на новинарите на Македонија е здружение на граѓани формирано со слободно здружување на новинарите во Република Македонија, заради остварување на професионалните интереси во заштитата на правото и слободата на професијата, јавното информирање и јакнењето на професионалната самостојност и етика.

Здружението на новинарите на Македонија дејствува на територијата на Република Македонија и е независно, самостојно, невладино, непартиско и непрофитно здружение на доброволно здружени новинари, кои дејствуваат на или од територијата на Република Македонија.

Здружението на новинарите на Македонија е основано на 17.02.1947 година.

Општата цел и задача на Здружението на новинарите на Македонија е дејствување низ сите допуштени облици во насока на унапредување на општествениот и правниот амбиент за развој и постоење на новинарството и новинарската професија.

Во Централниот Регистар на Република Македонија Здружението е регистрирано со следните информации:

Полното име на Здружението: Здружение на новинарите на Македонија.

Скратеното назив на здружението: ЗНМ Скопје

Датум на основање: 21.10.1980

Седиште на Здружението: Бр. Градски / сид –блок 13, Скопје- Центар

ЕДБ: 4030980155413

ЕМБС: 4067568

Претежна дејност на Здружението: 63.91 Дејности на новинските агенции

Претседател и лице овластено за застапување на Здружението: Насер Селмани

Извршен директор: Драган Секуловски

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со прописите на Република Македонија за непрофитни организации.

Финансиските извештаи се засновани на сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции и на претпоставката за континуитет. Финансиските извештаи се подготвени во согласност со усвоените сметководствени политики обелоденети во белешката три.

Функционална валута на Здружението на новинарите на Македонија е македонскиот денар.

Финансиските извештаи и сите износи во нив се прикажани во македонски денари и се изготвени врз основа на податоците од работењето за период до 31.12.2012 година споредени со податоците од 01.01-31.12.2011 година.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при составувањето на овие финансиските извештаи се следните:

Признавање на приходи

Приходите се признаваат според сметководственото начелото на модифицирано настанување на деловни промени односно трансакции. Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположиви кога се остварени во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврските од тој пресметковен период.

Приходите од камати се признаваат соодветно на времето кое што го рефлектира ефективниот принос на средства под услов да се наплатени во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период.

Признавање на расходи

Расходите се признаваат според сметководственото начелото на модифицирано настанување на деловни промени односно трансакции, односно се признаваат во пресметковниот период во кој што настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

Согласно Законот за данокот од добивка, Здружението на новинарите на Македонија пресметува данок на напризнаените расходи, по стапка од 10%.

Капитални расходи

Капиталните расходи се признаваат кога набавените средства ја зголемуваат очекуваната идна економска полезност од нематеријалните средства. Капиталните расходи се евидентираат кога се набавуваат фиксни средства или истите се доработуваат со што се додава вредност на веќе постоечките фиксни средства. Истите се евидентираат како средство во билансот и се евидентираат во деловниот фонд на Здружението на новинарите на Македонија.

Пресметување на странски средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, се искажуваат по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат.

Вредноста на еврото на 31.12.2012 година според овој курс изнесува 61.5000

Недвижности, постројки и опрема

Едно средство се признава како опрема кога е сигурно дека субјектот го поседува истото и дека од него ќе остварува идни економски користи и кога трошоците за негово стекнување можат објективно да се измерат.

Набавната вредност на едно средство ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, во кои влегуваат:

- фактурна вредност на средството (намалена за евентуалните попусти и работи);
- царините и даноците при неговата набавка;
- трошоци за подготвување на местото;
- иницијални трошоци во врска со испорака и ракување;
- трошоци за монтажа и
- надомести на експерти поврзани со средството.

Опремата тековно се вреднува според набавна, историска вредност, намалена за акумулираната амортизација. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се искажуваат во рамките на административни и трошоци на продажба. Во случај на расходување или отуѓување на средствата, нивната неамортизирана вредност се искажува во рамките на останати расходи. Вредноста на средствата до 100 евра во денарска противвредност се евидентира како ситен инвентар.

Издатоците направени за време на употреба на материјалните средства се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Здружението.

Пресметката на амортизација е според праволиниска метода на отпис според пропишаните годишни стапки на амортизација за 2012 година се следните:

Опис	2012
Вложувања во недвижности	2%
Компјутери	20%
Мебел	10% до 12%
Останато	10-20%

Побарувања

Побарувањата се признаваат според пресметаните износи согласно законските прописи.

Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од паричните средства во благајна, на трансакциски сметки, до тримесечни депозити во банки. Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се прикажуваат во номинален износ, а во странска валута во денари според курсот на Народната банка на Република Македонија на денот на билансирањето.

Обврски кон добавувачи и останатите обврски

Обврските кон добавувачи и останатите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Фондови и резерви

Фондовите претставуваат трајни извори на средства за работење на Здружението, кој ги опфаќа иницијалните, како и дополнително вложените и стекнати средства.

Деловниот фонд на средствата ги опфаќаат изворите на капиталните средства и другите средства како и резервите на материјали, резервните делови, ситниот инвентар и хартиите од вредност.

Ревалоризација

Ревалоризацијата се врши на долгорочните средства поради нивно повторно вреднување со примена на стапката на порастот на цените на производителите на индустриски производи, објавена од Државниот завод за статистика.

Основица за ревалоризација е набавната вредност на средствата и нивната сметководствено искажана акумулирана амортизација. Резултатот се искажува во рамки на ревалоризационите резерви.

Придонеси за пензиско-инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Агенцијата врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во националниот фонд и преку него до приватни пензиски фондови за поедини вработени. Агенцијата нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Агенцијата е обврзана да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање.

Агенцијата нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи и веројатноста за нивно настанување во моментот е мала.

4. ПРИХОДИ ОД КИРИИ И ЗАКУПНИНИ

Приходите од кирии и закупнини на 31.12.2012 година изнесуваат 1.015.128 денари .[2011: 830.506 денари]. Износот го сочинуваат приходи по основ на закупнини на деловен простор.

5. ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ

Приходите од донации се наменски средства за однапред договорени активности и заклучно со 31.12.2012 година изнесуваат 3.154.699 денари (2011: 3.741.770 денари).

Донатор	Износ
БТД	737.897
УК	704.203
УНЕСКО	1.485.778
МИМ	60.670
УСА	150.631
Останати	15.520
Total	3.154.699

Во 2012 година Здружението на Новинарите на Македонија потпиша нов договор за имплементација на проект финансиран од The Balkan Trust for Democracy. Главна цел на овој грант е поддршка на процесот на инклузивност во дијалогот кој што Здружението на Новинари го започна со Владата на Република Македонија за подобрување на ситуацијата со медиумите во државата.

Во истата 2012 година, Здружението на Новинарите на Македонија потпиша нов договор за имплементација на проект кој е финансиран од Британската Амбасада со главна цел креирање на поддржувачка клима за основање на Македонски прес Совет.

6. ДРУГИ ПРИХОДИ

Други приходи заклучно со 31.12.2012 изнесуваат 126.070 денари. Износот го сочинуваат приходи по основ на членарини и легитимации.

7. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

опис	2012	2011
Приходи од камати	843	
Приходи од позитивни курсни разлики	3.182	3.264
Вкупно	4.025	3.264

8. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ

опис	2012	2011
Потрошени материјали	425.675	140.216
Потрошена енергија	81.385	57.135
Инвестиционо одржување на средства	29.655	
Други услуги	92.498	55.343
Превозни-транспортни услуги	167.912	377.398
Репрезентација	460.338	117.881
Закуп поврзан со настани	96.116	105.111
Други материјални расходи	3.771	11.568
Вкупно	1.357.349	864.652

Во други услуги и други материјални трошоци се вклучени трошоци за изработка на промотивни видео спотови, трошоци за огласување, печатење на флаери, банери и визит карти.

Во закуп поврзан со настани се вклучени трошоци за закуп на конгресни сали за одржување на семинари и други активности.

9. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

опис	2012	2011
Вкалкулирани плати	488.661	293.280
Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	56.405	44.009
Надоместоци	406.389	
Вкупно	951.455	337.289

Бројот на вработени на 31.12.2012 изнесува 2 лица.

Вкалкулираните плати на 31.12.2012 година изнесуваат вкупно 488.661 денари. Износот се состои од:

Вкалкулирани плати	Износ
Нето плата	332.250
Придонеси од плата	131.946
Персонален данок од плата	24.465
Вкупно	488.661

10. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

Капиталните расходи заклучно со 31.12.2012 изнесуваат 85.708 денари (2011: 186.409 денари) и се однесуваат на набавки на канцелариска опрема, мебел и софтвер.

11. ДРУГИ РАСХОДИ

опис	2012	2011
Провизија за платен промет	41.155	26.341
Камати на кредити и заеми	380	258
Премии за осигурување	13.142	10.394
Дневници за службени патувања и патни трошоци	196.466	248.980
Негативни курсни разлики	1.011	
Членарини	37.086	32.417
Интелектуални и други услуги	1.355.111	1.848.743
Останати други расходи	70.394	-
Издатоци за меѓународна соработка		8.544
Други помошти и давања	34.316	1.344
Вонредни-невообичаените ставки на трошоци кои не произлегуваат од вообичаените (редовни) активности и кои не се очекуваат дека ќе се појават	1.493	
Вкупно	1.750.553	2.177.021

Интелектуални и други услуги заклучно со 31.12.2012 изнесуваат 1.355.111 денари [2011: 1.848.743 денари].

Износот го сочинуваат расходи по основ на :

Опис	2012
Услуги за превод	101.930
Услуги за изработка на билтен	131.251
Сметководствени услуги	96.399
Правни, адвокатски и нотарски услуги	211.266
Консултантски услуги	155.851
Услуги за обука	90.175
Авторски хонорари за координатори	111.474
Авторски хонорари за практиканти	152.640
Авторски хонорари - останати	243.900
Ажурирање на веб страна	9.790
Услуги за техничка поддршка	50.435
Вкупно	1.355.111

12. МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Почетната состојба, промените во текот на 2012 година и состојбата на нетековните средства на 31.12.2012 е следна:

Опис	Нематеријалени средства	Градежни објекти	Опрема	Намештај	Превозни средства	Вкупно
Набаена вредност						
Состојба со 01.01.2011	-	2.627.321	1.118.299	346.193	529.635	4.621.448
Зголемувања во текот на годината	50.545	-	27.233	21.668	-	99.446
Ревалоризација	-	-	-	-	-	-
Состојба со 31.12.2012	50.545	2.627.321	1.145.532	367.861	529.635	4.720.894
Акумулирана испраека на вредноста						
Состојба со 01.01.2011	-	318.146	561.150	273.439	388.399	1.541.134
Трошок за годината-аморт.	1.921	-	-	-	-	1.921
Ревалоризација	-	-	-	-	-	-
Состојба со 31.12.2012	1.921	318.146	561.150	273.439	388.399	1.543.055
Преостаната вредност на 01.01.2011	-	2.309.175	555.228	72.754	141.236	3.078.393
Преостаната вредност на 31.12.2012	48.624	2.309.175	584.382	94.422	141.236	3.177.839

13. ПОБАРУВАЊА

Побарувања од купувачи на 31.12.2012 година изнесуваат 323 денари од претплати и побарувања од аванси.

Во 2011 година побарувањата изнесуваат 100.665 денари и тоа побарување по основ на закуп од Дуна клуб во износ од 92.251, членарини 600 и побарувања за аванси во износ од 7.814

14. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

Износот на останати побарувања, се однесува на побарувања од вработени и надворешни лица по основ на дадени аванси и побарувања по основ на членарини, за 2012 изнесува 17.427 денари. [2011: 18.398 денари].

15. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Износот на паричните средства со кои располага Здружението на 31.12.2012 е следен:

опис	2012	2011
Жиро сметки	1.033.754	881.651
Благајна	1.004	4.280
Девизна сметка	723	-
Вкупно	1.035.481	885.931

16. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Износот од 134.052 денари се однесува на неплатени обврски до 31.01.2013 година за пресметковниот период.

17. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

Обврските кон добавувачи на 31.12.2012 година изнесуваат 163.868 денари (2011: 129.225 денари).

Износот го сочинуваат обврски спрема следните добавувачи:

Коминтент	Салдо 31.12.2012
Тесис	31.542,00
ЕВН Скопје	22.859,00
Адвокат Бојковски Златко	16.350,00
КАК	9.600,00
Интернационал Драма	7.700,00
ИСАР	7.524,00
Т-Мобиле Македонија	7.076,50
Медиа Принет	5.642,50
Солар-Арт ДОО	5.000,00
Цамар Марјанчо	4.071,00
Ресторан Езерце	3.910,00
Останати	42.593,00
Вкупно	163.868,00

18. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Останатите краткорочни обврски се однесуваат на неплатени надоместоци спрема работници и други физички лица.

19. ОБРСКИ КОН ДРЖАВАТА

Обврските кон државата на 31.12.2012 се следни:

опис	2012	2011
Обврски за даноци и придонеси од добивка	26.356	27.933
Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	426	-
Вкупно	26.782	27.933

Обврските за даноци изнесуваат 26.782 денари [2011:27.933 денари] од кои 426 денари се обврски за персонален данок по основ на настанати но неисплатени дополнителни лични примања на надворешно ангажирани лица. Останатите 26.356 денари се обврска за данок од непризнаени расходи за 2012 година.

20. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Пасивните временски разграничувања се резултат на одложени приходи како резултат на настанатите побарувања по основ на членарини до 30.01.2013 година, и истите на 31.12.2012 изнесуваат 900 денари [2011: 92.851 денари].

21. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Нема значајни настани кои се случиле по датумот на билансот на состојба, а кои треба да бидат обелоденети во овие финансиски извештаи.